

Службен весник на Република Македонија

Број 143

21 октомври 2013, понеделник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3425. Одлука за помилување на осудени лица	3		
3426. Уредба за начин на распределба на бесплатно отстапена стока од државен орган и образец на извештај за бесплатно отстапена стока на страна на државен орган	3	3432. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Град Скопје	11
3427. Уредба за критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во снабдувањето со природен гас, начинот на снабдување со природен гас во овие услови, мерките што се преземаат во случај на кризна состојба, како и правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности.....	7	3433. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за надворешни работи	11
3428. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања.....	10	3434. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на сервиси ГЗ КО Богданци вон г.р. Општина Богданци.....	12
3429. Одлука за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	10	3435. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2 лесна и загадувачка индустрија (фарми) КО Евла, Општина Центар Жупа.....	12
3430. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана	10	3436. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2 лесна и загадувачка индустрија (фарми) КО Евла Општина Центар Жупа.....	12
3431. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на оператор на електропреносниот			

	Стр.		Стр.
3437. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија ТТВ 8104 КО Праленик, општина Центар Жупа.....	13	3447. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерство за труд и социјална политика	16
3438. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2 лесна и загадувачка индустрија КО Евла општина Центар Жупа.....	13	3448. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини	17
3439. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2 лесна и загадувачка индустрија КО Евла општина Центар Жупа.....	13	3449. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Свети Николе, Радовиш, Штип и Битола	17
3440. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс за автолимарска работилница КО Селце Општина Прилеп	13	3450. Програма за изменување и дополнување на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2013 година	18
3441. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на откупно дистрибутивен центар за земјоделски производи со пристапен пат КО Кавадарци 2 општина Кавадарци	14	3451. Национална програма за дополнување на Националната програма за развој на земјоделството и рурален развој за период од 2013-2017 година	18
3442. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на постројка за комбинирано производство на електрична енергија и топлина од 220mw ТЕ-ТО 2 КО Бардовци Општина Карпош	14	3452. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските услови за упис во регистарот на увозници на одделни земјоделски производи.....	18
3443. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Фабрика за шински возила ДООЕЛ Велес	15	3453. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга	19
3444. Одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на рибари за организирање на рекреативен риболов со бр. 41-6492/1 од 22.08.2012 година на риболовниот ревер „Треска 3“	15	3454. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда.....	19
3445. Одлука за задолжување на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје кај Стопанска банка АД Скопје	16	3455. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	19
3446. Одлука за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2013/2014 година.....	16	3456. Решение за бришење на акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	20
		3457. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	20
		3458. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	20
		3459. Правилник за условите кои треба да ги исполнат хартиите од вредност за замена	21
		3460. Правилник за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови.....	21
		3461. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	39
		3462. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија	42
		3463. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ...	47
		3464. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец септември 2013 година	48
		Огласен дел.....	1-80

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3425.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 и член 1-а од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Претседателот на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободува од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осуденото лице:

1. Назиф Селим Мемети, од Скопје.

II

Извршувањето на изречената казна затвор му се замени со условна осуда за време од 2 години на осуденото лице:

1. Зоки Блаже Симоновски од Македонска Каменица, во траење од 3 месеци.

III

Извршувањето на изречената казна затвор им се замени со условна осуда за време од 3 години на осудените лица:

1. Благоја Иван Николовски од Скопје, во траење од 4 месеци.
2. Наим Осман Села од Дебар, во траење од 1 година.
3. Горан Петар Симјановски од с.Сирчино, во траење од 6 месеци.

IV

Делумно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. Мустафа Тале Омеровиќ од Скопје, во траење од 6 месеци.
2. Сефер Али Сулемановски од Ген, Кралството Белгија, во траење од 6 месеци.
3. Маријана Слободан Павловска од Скопје, во траење од 6 месеци.
4. Хевзи Реџеп Зенуни од Скопје, во траење од 1 година.
5. Игор Будимир Симиќ од Скопје, во траење од 3 месеци.
6. Милорад Лазо Пигулик од с.Кучевиште, Скопје, во траење од 4 месеци.
7. Атанас Раде Темков од с.Дабништа, Кавадарци, во траење од 6 месеци.
8. Амит Раим Азизи од с.Туин, Кичево, во траење од 6 месеци.
9. Ибрахим Јетиш Зајдини од Скопје, во траење од 6 месеци.
10. Момчило Коста Јовановиќ од с.Старо Нагоричане, во траење од 6 месеци.
11. Агрон Таир Абазов од Скопје, во траење од 6 месеци.
12. Ѓорѓија Љубомир Најдовски од Скопје, во траење од 9 месеци.
13. Рустем Кадри Осман од Скопје, во траење од 9 месеци.
14. Зоран Павле Костадинов од с.Василево, Струмица во траење од 6 месеци.
15. Исмет Занија Камили од с.Црнилиште, општина Долнени, во траење од 9 месеци.

V

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1450/1
18 октомври 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3426.

Врз основа на член 19-а став (8) од Законот за царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2005, 107/2007, 135/2011 и 69/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

УРЕДБА ЗА НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА БЕСПЛАТНО ОТСТАПЕНА СТОКА ОД ДРЖАВЕН ОРГАН И ОБ- РАЗЕЦ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА БЕСПЛАТНО ОТСТА- ПЕНА СТОКА НА СТРАНА НА ДРЖАВЕН ОРГАН

Член 1

Со оваа уредба се пропишува начинот на распределбата на бесплатно отстапена стока за која е утврдено дека повредува право од интелектуална сопственост од страна на државен орган и се пропишува образецот на Извештајот за бесплатно отстапена стока за која е утврдено дека повредува право од интелектуална сопственост од страна на државен орган.

Член 2

(1) Државниот орган надлежен за распределба на стоката за која е утврдено дека повредува право од интелектуална сопственост (во натамошниот текст: стока) на крајните корисници-приматели на социјална помош и на семејствата чиј вкупен приход не надминува 1,5 минимална плата утврдена за минатата година, ги известува организациските единици за видот на бесплатно отстапената стока утврдена во Одлуката за бесплатно отстапување на стоката за која е утврдено дека повредува право од интелектуална сопственост од Владата на Република Македонија.

(2) Организациските единици во рок од три дена по приемот на известувањето од став (1) на овој член до државниот орган доставуваат барање во кое се содржани видот и количината на потребната стока согласно податоците од евиденцијата за корисниците на правата за социјална заштита.

(3) Распределбата на стоката на организациската единица се врши врз основа на решение на државниот орган.

(4) Организационите единици при приемот на стоката од државниот орган треба да утврдат дека видот и количината на стоката што ја примаат се совпаѓа со описот даден во решението со кое се распределува таа стока, за што се составува записник.

(5) Организационите единици на кои бесплатно им е отстапена стоката треба да ги известат потенцијалните крајни корисници за можноста да поднесат барање

за добивање социјална помош во овој вид на стока, преку оглас на огласна табла во просториите на организационата единица која ја врши распределбата или преку оглас на веб страната на организационата единица.

(6) Барањето од став (5) на овој член го поднесува носителот на правото на социјална помош за членовите на неговото семејство, односно член на семејство чиј вкупен месечен приход не надминува 1,5 минимална плата утврдена за минатата година до организационата единица.

(7) За семејствата чиј вкупен месечен приход не надминува 1,5 минимална плата, утврдена за минатата година, кон барањето од став (5) на овој член се доставува и потврда од Управата за јавни приходи за пријавени или остварени приходи.

Член 3

(1) Организационите единици распределбата на стоката на крајните корисници ја вршат врз основа на следните податоците од Евиденцијата за корисниците на правата од социјална заштита:

- идентификациони податоци за членовите на семејството/домаќинството;
- број на членови на семејството/домаќинството,
- состојбата на движниот и недвижниот имот на семејството/домаќинството,
- податоци за материјалната состојба, приходите на семејството/домаќинството и
- податоци за станбените услови за живеење.

(2) Организационите единици при распределбата на стоката на крајните корисници треба да ја имаат предвид и соодветноста на стоката во смисла на потребата на барателите.

(3) Распределбата на стоката организационите единици ја вршат врз основа на решение за распределба на стока на крајните корисници.

(4) Организационите единици најдоцна во рок од пет дена од денот кога ја распределе стоката го известуваат државниот орган за видот и количината на распределената стока на крајните корисници и за основот врз кој е направена распределбата.

(5) Во случај кога одредена стока неможе да се распредели на крајни корисници поради нарушен квалитет, организационите единици со записник го констатираат истото и за тоа го известуваат државниот орган од член 2 став (1) на оваа уредба.

Член 4

(1) Државните органи кои управуваат со системот за управување со кризи ја распределуваат стоката на крајните корисници-лица погодени од елементарни непогоди врз основа на Одлуката за бесплатно отстапување на стоката за која е утврдено дека повредува право од интелектуална сопственост од Владата на Република Македонија.

(2) Државните органи од став (1) на овој член надлежни за распределба на стоката во случаи на ублажување на последиците од елементарни непогоди во рок од три дена од влегувањето во сила на Одлуката за бесплатно отстапување на стоката за која е утврдено дека повредува право од интелектуална сопственост од Владата на Република Македонија ги известуваат единиците на локална самоуправа за видот на бесплатно отстапената стока.

(3) Единицата на локална самоуправа погодена од елементарна непогода во рок од три дена по приемот на известувањето од став (1) на овој член доставува барање во кое се содржани видот и количината на потребната стока.

(4) Распределбата на стоката на единиците на локална самоуправа се врши со решение донесено од страна на државниот орган од став (1) на овој член.

(5) Единиците на локална самоуправа при приемот на стоката од државниот орган треба да утврдат дека видот и количината на стоката што ја примаат се совпаѓа со описот даден во решението од став (4) на овој член за што се составува записник.

Член 5

(1) Единиците на локалната самоуправа распределбата на стоката на крајните корисници ја вршат врз основа на:

- податоците за големината на претрпената штета од елементарната непогода утврдена со записникот од Комисијата за проценка на штети;
- податоците за социјалниот статус на барателот;
- условите на домување на барателот на помош;
- податоците за бројот на членови на неговото семејство, односно домаќинство.

(2) Единиците на локалната самоуправа при распределбата на стоката на крајните корисници треба да ја имаат предвид и соодветноста на стоката во смисла на потребата на барателите.

(3) Распределбата на стоката единиците на локалната самоуправа ја вршат врз основа на решение за распределба на стока на крајните корисници.

(4) Единиците на локалната самоуправа најдоцна во рок од пет дена од денот кога ја распределе стоката го известуваат државниот орган за видот и количината на распределената стока на крајните корисници и за основот врз кој е направена распределбата.

(5) Во случај кога одредена стока неможе да се распредели на крајни корисници поради нарушен квалитет, единиците на локалната самоуправа со записник го констатираат истото и за тоа го известуваат државниот орган од член 4 став (1) на оваа уредба.

Член 6

(1) Државните органи од член 2 став (1) и член 4 став (1) на кои бесплатно им е отстапена стока треба во рок од 15 дена од денот кога ја распределе стоката до крајните корисници да достават Извештај за бесплатно отстапена стока до Владата на Република Македонија.

(2) Извештајот за бесплатно отстапена стока се издава на образец во хартија во бела боја во А4 формат.

(3) Формата и содржината на извештајот за бесплатно отстапена стока е даден во Прилог кој е составен дел на оваа уредба.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6870/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Извештај за бесплатно отстапената стока

ПРИЛОГ

Број и дата на Одлука
за бесплатно отстапување на
стоката за која е утврдено дека
повредува право од
интелектуална сопственост

Назив на државен орган задолжен
за изготвување на извештај

1. Податоци на организациони единици/единици на локална самоуправа на кои е распределена бесплатно отстапената стока

Назив на организациона единица/единица на локалната самоуправа	Вид на бесплатно отстапена стока	Количина на бесплатно отстапена стока	Дата на распределба

2. Податоци за крајни корисници

Име и презиме	Адреса	Вид на бесплатно отстапена стока	Количина на бесплатно отстапена стока	Основ за распределба	Државен орган-орган задолжен за распределба

3. Преглед на вкупно распределена и нераспределена стока

Вкупно распределена стока по Одлука на Владата	Вкупно превземена стока	Вкупно распределена стока на крајни корисници	Нераспределена стока

дата

М.П

потпис

3427.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2011, 136/2011 и 79/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

УРЕДБА

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА ВО СНАБДУВАЊЕТО СО ПРИРОДЕН ГАС, НАЧИНОТ НА СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС ВО ОВИЕ УСЛОВИ, МЕРКИТЕ ШТО СЕ ПРЕЗЕМААТ ВО СЛУЧАЈ НА КРИЗНА СОСТОЈБА, КАКО И ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ

Член 1

Со оваа уредба се утврдуваат критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во снабдувањето со природен гас, начинот на снабдување со природен гас во овие услови, мерките што се преземаат во случај на кризна состојба, како и правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности согласно со Законот за управување со кризи.

Член 2

Одделни изрази употребени во оваа уредба го имаат следното значење:

- Технолошки минимум е количеството на природен гас кое е потребно да се задржи минималното производство;
- Технички минимум е минималното количество на природен гас кое е потребно да се зачуваат техничките карактеристики на постројката, кој не го вклучува количеството на природен гас потребно за производство;
- Долгорочен договор за набавка на природен гас е договор за набавка на природен гас во времетраење над десет години;
- Делумно нарушување во снабдувањето е кратко-траен (максимум до седум дена) прекин на испораката на природен гас настанат поради хаварија на објекти и уреди, испад на преносни и дистрибутивни гасоводи и капацитети, загушување на системот, изведба на непланирани ремонти, односно намален увоз на природен гас;
- Големо нарушување во снабдувањето со природен гас е состојба кога постои можност Република Македонија да загуби повеќе од 20% од своето снабдување со природен гас од трети земји и состојба со која на ниво на државата не е можно соодветно да се управува преку мерки во Република Македонија за обезбедување на сигурност во снабдувањето;
- Заштитени потрошувачи во услови на кризна состојба се:
 - а) домаќинства;
 - б) болници, клиники и специјални здравствени установи (станции за итна помош, стационари, заводи за трансфузиологија, заводи за земање и преработка на крв, центри за дијализа и здравствени домови);
 - в) објекти од посебен интерес за стопанството, животот на луѓето и одбраната на земјата;
 - г) установи за згрижување на стари и изнемоштени лица;
 - д) установи за згрижување деца од предучилишна возраст и
 - е) зоолошки градини.

Критериуми и услови за прогласување на кризна состојба во снабдувањето со природен гас

Член 3

Критериуми за прогласување на кризна состојба во снабдувањето со природен гас се:

- а) делумно нарушување во снабдувањето со природен гас, кој резултира со намален увоз на природен гас;
- б) екстремно ниски просечни дневни температури на воздухот во времетраење од пет дена (се пресметува од страна на Управата за хидро-метеоролошки работи, за периодот од 1-ви декември до 1-ви март) и
- в) периоди на исклучително висока побарувачка на природен гас за време на најстудените зимски периоди кои статистички се појавуваат на секои 20 години.

Член 4

Услов за прогласување на кризна состојба во снабдувањето со природен гас е било какво неисполнување на доволните количини на природен гас, предвидени со договорот од член 5 ставови (1) и (2) од оваа уредба.

Начин на снабдување со природен гас во услови на кризна состојба во снабдувањето со природен гас

Член 5

(1) Снабдувачите со природен гас или трговците со природен гас склучуваат договор за снабдување со природен гас со потрошувачите со кој ги определуваат доволните количини на природен гас со цел да се обезбеди сигурно снабдување со природен гас за потребите на потрошувачите. Со договорот како доволни количини се сметаат оние количини на природен гас кои снабдувачите со природен гас или трговците со природен гас ги договориле со потрошувачите.

(2) Со цел да се обезбеди сигурно снабдување со природен гас за потребите на заштитените потрошувачи, снабдувачите со природен гас или трговците со природен гас склучуваат договор за снабдување со природен гас на годишно ниво со заштитените потрошувачи со кој ги определуваат доволните количини на природен гас, како и оние количини на природен гас кои се потребни во случај на прогласување на кризна состојба.

(3) Со договорот од став (2) на овој член се уредува обврската на трговците и снабдувачите со природен гас да обезбедат доволни количини на природен гас со цел да се обезбеди сигурно снабдување со природен гас на заштитените потрошувачи, освен во случаи на виша сила кога постои опасност по животот, односно опасност по сигурноста на објектите, постројките и производството во нив.

(4) Снабдувачите со природен гас или трговците со природен гас, потрошувачите вклучително и заштитените потрошувачи се должни да се придржуваат кон обврските утврдени со договорите од ставовите (1) и (2) на овој член.

(5) Снабдувачите на заштитените потрошувачи согласно став (2) од овој член се должни на трговците со природен гас да им достават податоци за доволните количини на природен гас за наредната година, најдоцна до 1-ви октомври од тековната година.

(6) Трговците и снабдувачите со природен гас се должни до Министерството за економија и Регулаторната комисија за енергетика до 10-ти октомври од тековната година, да достават проценка за потребите од природен гас за заштитените потрошувачи од став (2) од овој член за наредната година со цел да се обезбеди сигурност во снабдување со природен гас.

(7) Министерството за економија врз основа на став (6) од овој член, најдоцна до 30-ти ноември од тековната година изготвува проценка за потребите од природен гас за заштитените потрошувачи за наредната година.

Мерки кои се преземаат во случај на кризна состојба во снабдувањето со природен гас**Член 6**

(1) Анализирање и проценување на енергетската состојба во Република Македонија и на енергетската состојба во соседните земји врши Комисија за кризна состојба во снабдувањето со природен гас (во натамошниот текст Комисија) формирана од министерот надлежен за работите од областа на енергетиката и за тоа навреме го информира министерот надлежен за работите од областа на енергетиката.

(2) Комисијата е составена од седум члена експерти од предметната област, и тоа по еден претставник кој е на раководна функција од операторот на систем за пренос на природен гас, операторите на преносната мрежа за природен гас, операторите на дистрибутивните системи за природен гас, еден претставник од трговците со природен гас, еден претставник од снабдувачите со природен гас, Регулаторната комисија за енергетика и од Министерството за економија. Комисијата донесува деловник за својата работа.

(3) Од редот на членовите на Комисијата министерот надлежен за работите од областа на енергетиката именува претседател на Комисијата.

(4) Мандатот на членовите на Комисијата трае четири години.

Член 7

(1) Постапката за иницирање за прогласување на кризна состојба во снабдувањето со природен гас ги опфаќа следните фази: предлагање, усвојување и донесување на Одлука за постоење на кризна состојба во снабдувањето со природен гас.

(2) По заеднички писмен предлог со детално образложение од страна на операторот на системот за пренос на природен гас, операторите на преносната мрежа за природен гас, операторите на дистрибутивните системи за природен гас, доставен до Комисијата за иницирање за прогласување на кризна состојба во снабдувањето со природен гас, Комисијата ја разгледува можноста за постоење на опасност од ризик во енергетскиот сектор за природен гас.

(3) По утврдувањето на постоење опасност од ризик за појава на кризна состојба во снабдувањето со природен гас, Комисијата доставува предлог до министерот надлежен за работите од областа на енергетиката да поднесе барање до Центарот за управување со кризи со предлог за одржување на итна седница на Групата за процена за утврдување на постоење на услови за прогласување кризна состојба во снабдувањето со природен гас.

(4) Предлогот од став (3) од овој член содржи детални информации и податоци за постојната состојба во гасниот енергетски сектор, проценка за состојбата во соседните преносни системи, како и мерки кои треба да се преземат.

Член 8

(1) Групата за процена од член 7 став (3) од оваа уредба доколку на одржаната седница утврди дека согласно направената процена постојат услови за прогласување на кризна состојба во снабдувањето со природен гас, изготвува извештај со предлог до Управувачкиот комитет за иницирање на постапка при Центарот за управување со кризи за прогласување на кризна состојба во снабдувањето со природен гас на територијата на Република Македонија или на дел од неа.

(2) Управувачкиот комитет го разгледува предлогот на Групата за процена и доколку утврди дека постојат услови за прогласување на кризна состојба во снабдувањето со природен гас истиот го усвојува и го доставува до Владата на Република Македонија.

(3) Владата на Република Македонија на итна и во-вредна седница го разгледува предлогот од Управувачкиот комитет и донесува Одлука за постоење на кризна состојба во снабдувањето со природен гас.

(4) По прогласување на кризна состојба во снабдувањето со природен гас, Комисијата постојано ја следи состојбата и доколку оцени дека не постојат причини истата да продолжи, за тоа доставува писмен предлог со образложение до министерот надлежен за работите од областа на енергетиката.

(5) Министерот надлежен за работите од областа на енергетиката го доставува предлогот до Центарот за управување со кризи, кој врз основа на предлогот ќе и укаже на Владата на Република Македонија на потребата од донесување на Одлука за престанување на важење на одлуката за прогласување на кризна состојба во снабдувањето со природен гас.

Член 9

(1) Заради создавање услови за рационално користење на природен гас во услови на кризна состојба во снабдувањето со природен гас, се преземаат мерки со кои се ограничува снабдувањето со природен гас. Ограничувањето на потрошувачката на природен гас треба да трае до отстранувањето на причините за недостигот на природен гас и воспоставување на нормалната состојба на гасниот енергетски систем на Република Македонија и на пазарот за природен гас.

(2) Мерките неопходни за отстранување на настанатите проблеми за заштита на енергетските пазари и енергетските системи на Република Македонија во случај на криза, треба да бидат привремени и да предизвикаат најмало можно нарушување на работењето на пазарите на енергија во Република Македонија и во регионот.

(3) Комисијата на предлог на операторот на системот за пренос на природен гас и операторите на системите за дистрибуција на природен гас утврдува кој потрошувач, односно групација на потрошувачи и во кој обем ќе бидат снабдувани со природен гас во услови на кризна состојба во снабдувањето со природен гас.

Член 10

По прогласувањето на кризна состојба во снабдувањето со природен гас во енергетскиот систем на Република Македонија во зависност од недостигот на природен гас, Комисијата утврдува кој степен ќе биде применет за преземање на мерки за ограничување на потрошувачката на природен гас.

Член 11

(1) Во случај на кризна состојба во снабдувањето со природен гас во енергетскиот систем на Република Македонија, за превземање на мерки за ограничување односно прекин на испораката на природен гас се утврдуваат следните степени:

1- Степен:

- Намалување на испораката со природен гас на потрошувачи директно приклучени на системот за пренос за оној процент за кој се намалени увозните количини на природен гас, освен за комбинираниите постројки во кои истовремено се произведува електрична енергија и топлина за централно греење наменети за потрошувачите;

2- Степен:

- Намалување на испораката со природен гас на потрошувачите директно поврзани со системот за пренос на природен гас на ниво на технолошкиот минимум потребен за одржување на минималното производство, освен за комбинираниите постројки во кои истовремено се произведува електрична енергија и топлина за централно греење наменети за потрошувачите;

3- Степен:

- Прекинување на испораката на природен гас на потрошувачите приклучени на системот за пренос на природен гас кои имаат технолошка можност за користење на друг вид гориво до степен на достапност на алтернативното гориво;

4- Степен:

- Намалување на испораката со природен гас на потрошувачите директно приклучени на системот за пренос на природен гас до количество кое е доволно за нормална работа на комбинирани постројки во кои истовремено се произведува електрична енергија и топлина за централно греење, количество наменето за снабдување со топлина на заштитените потрошувачи;

- Намалување на испораката со природен гас на други потрошувачите директно поврзани со системот за пренос на природен гас на ниво на техничкиот минимум потребен за зачувување на техничките карактеристики на постројката не вклучувајќи го производство;

5- Степен:

- Прекинување на испораката на природен гас на потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем за природен гас кои имаат технолошка можност за користење на друг вид гориво до степен на достапност на алтернативното гориво, со исклучок на заштитените потрошувачи;

6 - Степен:

- Прекинување на испораката на природен гас на потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем за природен гас за извршување на непроизводствени активности, со исклучок на заштитените потрошувачи;

7- Степен:

- Намалување на испораката со природен гас на потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем за природен гас за извршување на производни активности на ниво на технолошкиот минимум, со исклучок на заштитените потрошувачи;

8- Степен:

- Намалување на испораката со природен гас на потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем за природен гас за извршување на производни активности на ниво на техничкиот минимум, освен на заштитените потрошувачи;

9- Степен:

- Прекинување на испораката на природен гас на потрошувачите директно поврзани со системот за пренос на природен гас, освен на комбинирани постројки во кои истовремено се произведува електрична енергија и топлина за централно греење;

- Прекинување на испораката на корисниците поврзани со системот за дистрибуција на природен гас кои извршуваат производни дејности, освен на заштитените потрошувачи;

10- Степен:

- Прекинување на испораката на природен гас на потрошувачите кои обезбедуваат услуги кои се неопходни за обезбедување на неопходните услови за живот и работата на граѓаните, стопанството и други субјекти, со исклучок на заштитените потрошувачи и

11- Степен:

- Намалување на испораката на природен гас на комбинирани постројки во кои истовремено се произведува електрична енергија и топлина за централно греење, и на заштитените потрошувачи до степен што ќе обезбеди опстојување на самиот гасоводен систем.

Права и обврски на носителите на лиценци**Член 12**

(1) Со цел да се заштитат енергетските системи и да се обезбеди сигурност во снабдувањето со природен гас во Република Македонија, носителите на лиценци за пренос на природен гас, како и носителите на лиценци за дистрибуција на природен гас, треба да изготват планови за постапување во кризни состојби и да ги достават за одобрување до министерството.

(2) Плановите за постапување во кризни состојби, треба да го вклучуваат следново:

- Предмет на уредување;
- Степени на ограничување на потрошувачката;
- Постапување во кризна состојба;
- Спроведување на мерките;
- Оперативни планови;
- Времетраење на ограничувањето на потрошувачката и
- Примена на планот.

(3) Со цел да се изработи план за постапување во кризни состојби од страна на носителите на лиценци за дистрибуција на природен гас, трговците и снабдувачите на потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем се должни до 15-ти јули во тековната година, да достават до операторот на дистрибутивниот систем податоци за структурата на потрошувачката и потрошувачите, а согласно податоците што се бараат од страна на операторот на дистрибутивниот систем.

(4) Со цел да се изработи план за постапување во кризни состојби од страна на носителите на лиценци за пренос на природен гас, трговците и снабдувачите на потрошувачите со природен гас кои се директно приклучени на преносната мрежа се должни најдоцна до 15-ти јули во тековната година, да достават до операторот на систем за пренос на природен гас податоци за структурата на потрошувачката и потрошувачите, согласно податоците што се бараат од страна на операторот на систем за пренос на природен гас.

(5) Носителите на лиценци од став (1) на овој член, најдоцна до 1-ви септември од тековната година, треба да ги достават до Министерството за економија на одобрување своите планови за постапување во кризни состојби за наредната година.

(6) Плановите од став (1) на овој член по одобрување од страна на министерот надлежен за работите од областа на енергетиката, носителите на лиценци за пренос на природен гас како и носителите на лиценци за дистрибуција на природен гас ги доставуваат до Центарот за управување со кризи.

Член 13

(1) Снабдувачите и трговците со природен гас треба најдоцна до 1-ви октомври од тековната година, да достават до операторите на преносните мрежи и операторите на дистрибутивните системи податоци за технолошкиот и технички минимум на потрошувачите приклучени на преносниот или дистрибутивните системи, кои вршат производни активности.

(2) Податоците од став (1) од овој член треба да содржат и временски период потребен за оперативна подготовка на постројките за спроведување на мерките од оваа уредба.

Член 14

Носителот на лиценца за трговија со природен гас, носителот на лиценца за снабдување со природен гас, носителот на лиценца за снабдување во краен случај со природен гас, како и носителот на лиценца за пренос на природен гас и носителот на лиценца за дистрибуција на природен гас согласно изготвените планови за постапување во кризни состојби одобрени од министерството покрај склучување на долгорочни договори за набавка на природен гас треба да ги искористат сите можности кои ги имаат на располагање за обезбедување на недостатокот на природен гас во кризна состојба во снабдувањето со природен гас.

Член 15

Носителот на лиценца за управување на системот за пренос на природен гас, носителите на лиценца за дистрибуција на природен гас треба со взаемно координирани информации да ги известат потрошувачите преку средствата за јавно информирање или непосредно во период од најмногу два часа пред започнувањето на примената на мерките за ограничувањата на потрошувачката на природен гас утврдени со оваа уредба како и за предвиденото времетраење на применетите мерки, а кога тоа е можно и во пократок временски рок.

Член 16

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6812/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3428.

Врз основа на член 15 став (4) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина - кварцен песок на локалитетот „Прждево“ општина Демир Капија, поднесена од Друштвото за производство, трговија и услуги „ИГМ-ТРЕЈД Илија и др.“ ДОО Кавадарци бр. 24-7273/1 од 13.09.2011 година, се одбива, бидејќи е добиено негативно мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање бр. 11-10869/1 од 16.11.2012, поради тоа што просторот предвиден за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварцен песок, се протега по течението на нерегулираното речно корито на реката Вардар.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6601/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3429.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија бр.41-3320/1 од 28 мај 2013 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/13).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6912/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3430.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 127/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари, евидентирани на Имотен лист бр. 87835, кои се наоѓаат на Катастарска парцела бр. 834, за Катастарска општина Штип 1, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- КП бр. 834, адреса м.в Дермен Чифлик, број на зграда 46, намена на зграда - останато стопанство, влез 1, кат – подрум, број - /, со површина од 116 М2,
- КП бр. 834, адреса м.в Дермен Чифлик, број на зграда 46, намена на зграда – за ддз, оно, сиз и мвр, влез 1, кат – приземје, број - /, со површина од 535 М2,
- КП бр. 834, адреса м.в Дермен Чифлик, број на зграда 46, намена на зграда – гаража, влез 1, кат – подрум, број - /, со површина од 23 М2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6949/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3431.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седница, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПЕРАТОР НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на ОПЕРАТОР НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ Скопје се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува КП бр. 9561/16, КО Центар 1, со површина од 3657м², евидентирано во Имотен лист број 102479, согласно Извод од Детален урбанистички план Централно градско подрачје на град Скопје Мал Ринг, на Општина Центар, за градежна парцела број 5.11.1 кое е наменето за изградба на државни институции.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6955/1 16 октомври 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

3432.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Град Скопје се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува:

- КП бр. 3225/19, КО Бутел, со површина од 6931 м², евидентирана во Имотен лист број 16293, согласно Извод од Детален урбанистички план Измена и дополнување за Гробишта Бутел-Скопје Нов Дел Блок 1, на општина Бутел, за градежна парцела број 1.8 кое е наменето за изградба на Меморијален простор-Гробишта.
- КП бр. 3225/18, КО Бутел, со површина од 5623м², евидентирана во Имотен лист број 16293, согласно Извод од Детален урбанистички план Измена и дополнување за Гробишта Бутел-Скопје Нов Дел Блок 1, на општина Бутел, за градежна парцела број 1.9 кое е наменето за изградба на Меморијален простор-Гробишта.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6956/1 16 октомври 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

3433.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 31/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за надворешни работи му се дава на трајно користење без надомест недвижни ствари и тоа:

- Земјиште во вкупна површина од 1451 м² од кои дворно место со површина од 24 м² и земјиште под зграда со површина од 1427 м² запишано во лист Б на Имотен лист број 55711 КО Центар 1 на КП 13829/8 и
- Административно деловен објект изграден на ул „Филип II Македонски“ бр.7 запишан во лист В на Имотен лист број 55711 КП 13829/8 КО Центар 1 со вкупна површина од 11 689 м² и тоа:
 - Кат 1 деловен простор со површина од 934 м²;
 - Кат 2 деловен простор со површина од 895 м²
 - Кат 2 помошни површини (тераса, логија, балкон) од 178 м²;
 - Кат 3 деловен простор со површина од 992 м²;
 - Кат 4 деловен простор со површина од 1014 м²;
 - Кат 5 деловен простор со површина од 966 м²;
 - Кат 6 деловен простор со површина од 966 м²;
 - Кат 7 деловен простор со површина од 968 м²;
 - Кат 8 помошни површини (тераса, логија, балкон) од 1154 м²
 - Кат 8 деловен простор со површина од 181 м²;
 - Подрум 1 - гаража со површина од 587 м²;
 - Подрум 1 - деловен простор со површина од 554 м²;
 - Подрум 2 - гаража со површина од 1009 м²;
 - Подрум 2 - деловен простор со површина од 186 м²;
 - Приземје - помошни површини (тераси, логии, балкони) од 96 м²;
 - Приземје - деловен простор со површина од 1009 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6958/1 16 октомври 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

3434.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СЕРВИСИ ГЗ КО БОГДАНЦИ ВОН Г.Р. ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на сервиси ГЗ КО Богданци вон г.р., општина Богданци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 521м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел5079/1	Богданци вон г.р.	Барта	лозје	2
дел5079/300	Богданци вон г.р.	Барта	лозје	2
дел5047/110	Богданци вон г.р.	Барта	лозје	1
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				561м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6979/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3435.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА Г2 ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (ФАРМИ) КО ЕВЛА, ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2 лесна и загадувачка индустрија (фарми) КО Евла, општина Центар Жупа.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 109/1	Евла	Губеница	пасиште	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				4900м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6980/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3436.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА Г2 ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (ФАРМИ) КО ЕВЛА, ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2 лесна и загадувачка индустрија (фарми) КО Евла, општина Центар Жупа.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со површина од 11545м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 109/1	Евла	Губеница	пасиште	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				12000м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6981/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3437.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА ТТВ 8104 КО ПРАЛЕНИК, ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија ТТВ 8104 КО Праленик, општина Центар Жупа.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 115м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 258	Праленик	Под Гробишта	пасиште	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				144 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6983/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3438.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА Г2 ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ЕВЛА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2 лесна и незагадувачка индустрија КО Евла, општина Центар Жупа.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 4/1	Евла	Ушице	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				13332м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6984/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3439.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА Г2 ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ЕВЛА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2 лесна и незагадувачка индустрија КО Евла, општина Центар Жупа.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 6283м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 109/1	Евла	Губеница	пасиште	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				6300м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6985/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3440.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 16.10.2013 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ЗА
АВТОЛИМАРСКА РАБОТИЛНИЦА КО СЕЛЦЕ
ОПШТИНА ПРИЛЕП**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс за автолимарска работилница КО Селце, општина Прилеп.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 482м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
10/8	Селце	Катанница	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				571м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6986/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3441.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА ОТКУПНО ДИСТРИБУТИВЕН
ЦЕНТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО
ПРИСТАПЕН ПАТ КО КАВАДАРЦИ 2 ОПШТИНА
КАВАДАРЦИ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на откупно дистрибутивен центар за земјоделски производи со пристапен пат КО Кавадарци 2, општина Кавадарци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 14251м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
10231 дел	Кавадарци 2	Сопотски пат	пасиште	1
10233 дел	Кавадарци 2	Сопотски пат	пасиште	1
10224 дел	Кавадарци 2	Сопотски пат	пасиште	1
10225 дел	Кавадарци 2	Сопотски пат	пасиште	1
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				15000м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6987/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3442.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.10.2013 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ПОСТРОЈКА ЗА КОМБИНИ-
РАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И ТОПЛИНА ОД 220MW ТЕ-ТО 2 КО
БАРДОВЦИ ОПШТИНА КАРПОШ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на постројка за комбинирано производство на електрична енергија и топлина од 220mw ТЕ-ТО 2 КО Бардовци, општина Карпош.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 74646м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1287/2 дел	Бардовци	Ограна	пасиште	1
1290	Бардовци	Ограна	нива	3
1293/1 дел	Бардовци	Ограна	пасиште	2
1293/2	Бардовци	Ограна	пасиште	2
1294	Бардовци	Ограна	Вештачки неплодно земјиште	0
1286	Бардовци	Ограна	пасиште	2
1302	Бардовци	Ограна	пасиште	2
1289	Бардовци	Ограна	пасиште	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				84200м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6988/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3443.

Врз основа на член 27-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ФАБРИКА ЗА ШИНСКИ
ВОЗИЛА ДООЕЛ ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на Фабрика за шински возила ДООЕЛ Велес се даваат на трајно користење, без надомест недвижни ствари, сопственост на Република Македонија, лоцирани на ул. „Алексо Демниев“ бб, на КП бр. 10266, КО Велес, запишани во Имотен лист бр. 30958 и тоа:

- двор со површина од 43893 м²;
- земјиште под зграда со површина од 40 м²;
- земјиште под зграда со површина од 1431 м²;
- земјиште под зграда со површина од 595 м²;
- земјиште под зграда со површина од 405 м²;
- земјиште под зграда со површина од 12 м²;
- земјиште под зграда со површина од 967 м²;
- земјиште под зграда со површина од 270 м²;
- земјиште под зграда со површина од 220 м²;
- земјиште под зграда со површина од 74 м²;
- земјиште под зграда со површина од 539 м²;
- земјиште под зграда со површина од 11 м²;
- земјиште под зграда со површина од 309 м²;
- земјиште под зграда со површина од 277 м²;
- земјиште под зграда со површина од 253 м²;
- земјиште под зграда со површина од 411 м²;
- земјиште под зграда со површина од 109 м²;
- земјиште под зграда со површина од 8529 м²;
- земјиште под зграда со површина од 31 м²;
- земјиште под зграда со површина од 102 м²;
- земјиште под зграда со површина од 16 м²;
- земјиште под зграда со површина од 35 м²;
- земјиште под зграда со површина од 68 м²;
- земјиште под зграда со површина од 20 м²;
- земјиште под зграда со површина од 60 м²;
- земјиште под зграда со површина од 596 м²;
- земјиште под зграда со површина од 367 м²;
- земјиште под зграда со површина од 26 м²;
- зграда број 8, влез 1, приземје, со површина од 208 м²;
- зграда број 7, влез 1, кат 1, со површина од 220 м²;
- зграда број 7, влез 1, подрум, со површина од 88 м²;
- зграда број 7, влез 1, приземје, со површина од 211 м²;
- зграда број 11, влез 1, приземје, со површина од 8 м²;
- зграда број 16, влез 1, приземје, со површина од 98 м²;
- зграда број 22, влез 1, приземје, со површина од 57 м²;
- зграда број 3, влез 1, приземје, со површина од 569 м²;
- зграда број 5, влез 1, приземје, со површина од 10 м²;
- зграда број 12, влез 1, приземје, со површина од 273 м²;
- зграда број 15, влез 1, приземје, со површина од 371 м²;
- зграда број 20, влез 1, приземје, со површина од 12 м²;
- зграда број 23, влез 1, приземје, со површина од 13 м²;
- зграда број 24, влез 1, приземје, со површина од 52 м²;
- зграда број 26, влез 1, приземје, со површина од 349 м²;
- зграда број 4, влез 1, приземје, со површина од 388 м²;
- зграда број 6, влез 1, приземје, со површина од 812 м²;
- зграда број 17, влез 1, приземје, со површина од 8090 м²;

- зграда број 27, влез 1, приземје, со површина од 10 м²;
- зграда број 18, влез 1, приземје, со површина од 27 м²;
- зграда број 19, влез 1, приземје, со површина од 95 м²;
- зграда број 14, влез 1, приземје, со површина од 249 м²;
- зграда број 13, влез 1, приземје, со површина од 251 м²;
- зграда број 1, влез 1, приземје, со површина од 32 м²;
- зграда број 2, влез 1, приземје, со површина од 1414 м²;
- зграда број 9, влез 1, подрум, со површина од 43 м²;
- зграда број 9, влез 1, приземје, со површина од 55 м²;
- зграда број 10, влез 1, приземје, со површина од 487 м²;
- зграда број 21, влез 1, приземје, со површина од 30 м²;
- зграда број 25, влез 1, приземје, со површина од 575 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-7115/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3444.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011 и 95/2012) и член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИ-
РАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР. 41-
6492/1 ОД 22.08.2012 ГОДИНА НА РИБОЛОВНИОТ
РЕВИР „ТРЕСКА 3“

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов бр. 41-6492/1 од 22.08.2013 година на риболовниот ревер „Треска 3“, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како Концедент и ЗСРРК „Вардар“–Скопје како Концесионер, поради тоа што Концесионерот не ги спроведува мерките предвидени во риболовната основа, годишниот план и член 14 од Договорот за давање на концесија на риби за организирање на рекреативен риболов бр. 41-6492/1 од 22.08.2012 година.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-7120/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3445.

Врз основа на член 25 став 6 од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 88/08 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ КАЈ СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Член 1

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје се задолжува кај Стопанска банка АД Скопје, со долгорочен кредит во износ од 2.318.000,00 евра за период од 12 (дванаесет) години со вклучени 2 (две) години грејс период сметано од денот на првото користење на средствата од кредитот.

Член 2

Средствата од долгорочниот кредит од член 1 на оваа одлука Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје ќе ги користи за финансирање на изградба на недвижен имот – катна гаража "6.7 Мал Ринг" под следните услови:

1. Рок за враќање: 12 (дванаесет) години со вклучени 2 (две) години грејс период сметано од денот на првото користење на средствата од кредитот;
2. Каматна стапка: каматна стапка од едно годишен Еурибор плус (+) 5,75 процентни поени, годишно;
3. Провизија за управување и обработка: 0,75% годишно на износот на одобриот кредит која корисникот на кредитот ќе ја плаќа само за времетраење на грејс периодот на кредитот, и 0,25% еднократно на искористениот износ на кредитот која корисникот на кредитот ќе ја плати по влегување на кредитот во отплата;
4. Провизија за предвремена отплата: без провизија за предвременно враќање на кредитот.

Член 3

Условите и начинот на користење на заемот, како и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за долгорочен кредит кој ќе се склучи помеѓу Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје и Стопанска банка АД Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-7133/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3446.

Врз основа на член 54, став 3 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СТИПЕНДИСТИТЕ И ВИСИНАТА НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ЗАПИШАНИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2013/2014 година.

Член 2

Бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2013/2014 година е следниот:

Реден број	Вид на стипендија	Број на стипендии	Месечен износ на стипендијата
1	Стипендија за талентирани ученици-спортисти	150	2.700
2	Стипендија за талентирани ученици од средното образование	50	2.700
3	Стипендија за ученици со посебни потреби	50	2.500
4	Стипендија за социјална поддршка на ученици	400	2.000
5	Стипендија за ученици-деца без родители	80	2.500
6	Стипендија за ученици кои реализираат наставни програми од угостителско - туристичката струка	15	2.000

Член 3

Се задолжува Министерството за образование и наука да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-7199/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3447.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за труд и социјална политика се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува КП број 10373/4, КО Сарај, евидентирано во Имотен лист број 12697, со вкупна површина од 2238 м², согласно Извод од Урбанистички план за село Сарај, урбан блок 41, број 08-354/2, од 01.03.2013 година на општина Сарај, за градежна парцела број 8 кое е наменето за изградба на објект за семејно домување во станбени згради.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7291/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3448.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Концесиите за детални геолошки истражувања на минерални сировини се доделуваат во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини на локалитетите за кои се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини се стекнува со доделување на концесија, како и моментот дека се работи за истражување на минерални сировини потребно е да се доделат под концесија минералните сировини определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесиите за вршење на детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералните сировини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесиите е вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини на следните локалитети:

- локалитет „с.Сушица-Ново Село“, општина Ново Село за минерална сировина – металични минерални сировини;
- локалитет „Двориште“, општина Берово за минерална сировина – бакар и злато и
- локалитет „Саса“, општина Македонска Каменица за минерална сировина – металични минерални сировини.

Концесиите за детални геолошки истражувања од став 1 од овој член се доделуваат поодделно.

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања на минерални сировини ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7384/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3449.

Врз основа на член 38 став (1) алинеја 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО
ЛОВИШТАТА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ МАКЕДОН-
СКИ БРОД, БЕРОВО, ПРИЛЕП, ТЕТОВО, ВЕЛЕС,
СВЕТИ НИКОЛЕ, РАДОВИШ, ШТИП И БИТОЛА

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони: Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Св.Николе, Радовиш, Штип и Битола објавена со Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони: Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Св.Николе, Радовиш, Штип и Битола („Службен весник на Република Македонија“ бр.110/13).

2. Постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека се дознаени такви околности, кои доколку би биле познати пред започнување на постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата не би се објавил јавниот повик за доделување на концесијата, или јавниот повик суштински би се разликувал.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони: Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Св.Николе, Радовиш, Штип и Битола („Службен весник на Република Македонија“ бр.110/13).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-7701/1
8 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3450.

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Во Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2013, 77/2013 и 103/2013) во дел I, зборовите „11.421.000,00 (единаесет милиони и четиристотини дваесет и една илјада)“ се заменуваат со зборовите „11.071.000,00 (единаесет милиони и седумдесет и една илјада)“.

Во алинејата 1 зборовите „6.946.000,00 (шест милиони и деветстотини четириесет и шест илјади)“ се заменуваат со зборовите „6.596.000,00 (шест милиони и петстотини деведесет и шест илјади)“.

Член 2

Во дел II, А. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, зборовите „6.946.000,00 (шест милиони и деветстотини четириесет и шест илјади)“ се заменуваат со зборовите „6.596.000,00 (шест милиони и петстотини деведесет и шест илјади)“.

Во мерката 2 износот „1.200.000,00“ се заменува со износот „500.000,00“.

Во мерката 6 износот „630.000,00“ се заменува со износот „1.330.000,00“.

Мерката 8 се брише.

Мерката 9 станува мерка 8, а точките 9.1., 9.1.1., 9.1.2. и 9.1.3. стануваат точки 8.1., 8.1.1., 8.1.2. и 8.1.3.

Во мерката 10 која станува мерка 9, износот „100.000,00“ се заменува со износот „55.000,00“, а точките 10.1. и 10.1.1. стануваат точки 9.1. и 9.1.1. и се додава нова мерка 10 која гласи:

“10. Финансиска поддршка за организирање на промотивни активности во вкупен износ од 45.000,00 денари“.

„10.1. Претприемач на годината за 2013 година“.

Член 3

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7088/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3451.

Врз основа на член 7 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ ЗА ПЕРИОД ОД 2013-2017 ГОДИНА

I. Во Националната програма за развој на земјоделството и рурален развој за период од 2013-2017 година („Службен весник на Република Македонија“ број 134/2012), дел VI. ПОЛИТИКА И МЕРКИ НА РУРАЛЕН РАЗВОЈ, по табелата 5. се додаваат следниве зборови:

„Распределбата на средствата, изразена како процент од вкупен буџет за финансирање на мерките за рурален развој за период од 2013-2017 во табелата 5., е индикативна и наведените проценти може да се зголемат или намалат во согласност со резултатите од тековно спроведување на средствата утврдени во годишните програми за финансиска поддршка на руралниот развој. Зголемувањето односно намалувањето на процентуалното учество може да се движи +/-15 проценти поени.“

II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-7558/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

3452.

Врз основа на член 36 став (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13 и 106/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Правилникот за поблиските услови за упис во регистарот на увозници на одделни земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.102/10, 144/10, 58/12 и 40/13) во членот 2 став 1 во алинеите 4, 5, 6 и 7 зборовите „располага со“ се заменуваат со зборовите „има во сопственост“.

Член 2

Во членот 3 став 1 во алинејата 1 пред зборот „објект“ се додаваат зборовите „во сопственост“.

Во алинеите 2 и 3 пред зборот „објекти“ се додаваат зборовите „во сопственост“.

Во алинеата 4 зборовите „превозни средства, односно“ се заменуваат со зборовите „во сопственост“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-18694/6
9 октомври 2013 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3453.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13 и 79/13), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУГА

1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга, број 03-324/1, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 17.9.2013 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.10-6973/2
14 октомври 2013 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3454.

Врз основа на член 9, член 12, член 16 и член 25 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по Барањето на ТТК Банка АД Скопје за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда поднесено на ден 14.8.2013 година и дополнето на ден 10.9.2013 година и 9.10.2013 година, на седницата одржана на ден 14.10.2013 година го разгледа предметот заедно со целокупната документација и го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА

1. На ТТК Банка АД Скопје се дава одобрение за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда - 24.092 обични акции со вкупна минимална продажна вредност од 17.514.884 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр.02-5491/4 од

31.7.2013 година за продажба-оттуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда донесена на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје одржано на ден 31.7.2013 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен веднаш, но не подоцна од три работни дена, по истекот на рокот за реализација на јавната понуда, да ги пријави за упис во депозитарот на хартии од вредност промените на сопственоста на акциите настанати како резултат на реализацијата на јавната понуда на сопствени акции.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Број 07-130
14 октомври 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

3455.

Врз основа на член 194 став 1 и став 5 и член 207 став 1 алинеја с) и алинеја ж) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 7.10.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Трајно се одзема дозволата за вршење на услуги со хартии од вредност на брокерската кука Мој брокер АД Скопје издадена со Решение на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија број 07-44/4 од 21.1.2008 година.

2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова решение се врши поради настанување на променети околности во работењето на брокерската кука, односно донесена Одлука број 03-548/13 од 30.9.2013 година за престанок со работа на брокерската кука Мој брокер АД Скопје од страна на Собранието на акционери и поради неодржување на потребниот износ на сопствени средства согласно член 99 од Законот за хартии од вредност и Правилникот за утврдување на категориите на сопствени средства и начинот на пресметување на износот и структурата на влоговите при основање и средства од активата на овластено правно лице.

3. Се задолжуваат Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје веднаш по приемот на ова Решение трајно да ја исклучат од членство брокерската кука Мој брокер АД Скопје.

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението.

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 08-132
7 октомври 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

3456.

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 7.10.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Друштвото Живинарска фарма БЕЛИМБЕГОВО АД Скопје СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување, поради стечај.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 07-133
7 октомври 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

3457.

Врз основа на член 132 став 1, алинеи а) и б) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 7.10.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека се исполнети условите за отворање на ликвидација на брокерската кука Мој Брокер АД Скопје со седиште на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 1А/1-1, 1000 Скопје, поради трајно одземање на дозволата за вршење на сите услуги со хартии од вредност од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и поради Одлука број 03-548/13 од 30.9.2013 година за престанок со работа на брокерската кука Мој брокер АД Скопје донесена од страна на Собранието на акционери.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП 1 08-134
7 октомври 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

3458.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 21 став 1 алинеја 2 и 3, член 129 и член 131 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010 и 24/2011), на седницата одржана на ден 7.10.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува неправилност во работењето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје поради непридржување кон член 21 став 1 алинеја 2 и 3 од Законот за инвестициски фондови односно поради неможност навремено да ги исполнува достасаните обврски и поради неможност навремено и целосно да ги исполнува сите права и обврски предвидени со проспектоот и статутот на инвестицискиот фонд.

2. Се утврдува неправилност во работењето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје поради непридржување кон член 21 став 1 алинеја 3 од Законот за инвестициски фондови односно поради непостоење на издвоеност на функциите согласно член 4 од Правилник за начинот на работење на друштвото за управување со инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010).

3. Се задолжува Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје во рок од 30 дена да ја отстрани утврдената неправилност од точка 1 односно да отпочне постапка која ќе овозможи друштвото да прибави доволно средства со цел во иднина да биде способно самостојно и од сопствени средства да ги намирува достасаните обврски.

4. Се задолжува Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје во рок од 30 дена да ја отстрани утврдената неправилност од точка 2 односно да се усогласи со Правилникот за начинот на работење на друштвото за управување со инвестициски фондови и да ангажира лице кое ќе ја пополни функцијата на позадински работи.

5. За постапувањето по точка 3 и точка 4 од ова решение потребно е Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во рок од 5 дена по постапувањето да достави соодветен доказ, дека неправилностите се отстранети односно дека е постапено по решението на Комисијата.

6. Жалбата не го одлага извршувањето на ова решение.

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-135
7 октомври 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

3459.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013) и член 15 став 2 од Законот за преземање на акционерските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 69/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 14.10.2013 година го донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ ЗА ЗАМЕНА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите кои треба да ги исполнат хартиите од вредност за замена од аспект на карактеристиките на тие хартии од вредност (во натамошниот текст: хартии од вредност за замена), што лицето кое дава понуда за преземање (во натамошниот текст: преземач) ги понудува како надоместок за хартиите од вредност на целното друштво во смисла на Законот за преземање на акционерските друштва (во понатамошниот текст: хартии од вредност).

Член 2

Како хартии од вредност за замена преземачот во понудата за преземање може да понуди само:

1) веќе издадени акции, односно обврзници кои котираат на официјалниот пазар на берзата или акции на странски претпријатија кои котираат на берза која е поврзана со овластена берза на Република Македонија и/или

2) акции, односно обврзници кои преземачот првпат ги издава заради преземање и кои се од ист род и вид како веќе издадените акции и обврзници од точката 1 на овој став.

Член 3

Хартиите од вредност за замена кои преземачот ги нуди во понудата за преземање мора да ги исполнат кумулативно следните услови од аспект на карактеристиките на хартиите од вредност:

- да се примени на котација најмалку на истиот пазарен сегмент односно на котација со најмалку исто ниво на транспарентност, а доколку се нудат хартии од вредност за замена кои издавачот првпат ги издава издавачот дава изјава дека ќе биде поднесено барање за котација најмалку на истиот пазарен сегмент односно на котација со најмалку исто ниво на транспарентност,
- да се од ист род и вид како и хартиите од вредност кои се предмет на преземање и
- над хартиите од вредност не смее да има било какви ограничувања и товари.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1563/3
14 октомври 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

3460.

Врз основа на член 75 став (2) и (4), член 80, член 95 став (5) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012 и 13/2013) и член 107 став (2) и (4), член 114 став (6) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 27.9.2013 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА МАРКЕТИНГ НА ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

I. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник поблиску се уредува: начинот и постапката за маркетинг на задолжителните и доброволните пензиски фондови и формата и начинот на изјавите или предвидувањата за идните инвестициони резултати на пензискиот фонд, видот и периодот на кој се однесуваат податоците од член 95 став (1) и (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување како и член 114 став (1) и (3) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, начинот и формата на нивното прикажување и постапката за нивното доставување.

Член 2

„Работи на маркетинг“ се сите активности чија цел е рекламирање на друштвата за управување со задолжителни пензиски фондови, друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и друштва за управување со доброволни пензиски фондови (во натамошниот текст: пензиското друштво) и задолжителниот/или доброволниот пензиски фонд информирање и склучување на договори за членство во задолжителен или доброволен пензиски фонд и договори за исплата на средства од задолжителен или доброволен пензиски фонд што вклучува:

- а) рекламирање на работењето на пензиското друштво и пензискиот фонд со кој тоа управува;
- б) информирање за карактеристиките на задолжително и доброволно капитално финансирано пензиско осигурување;
- в) информирање за надоместоците и трансакционите провизии;
- г) информирање за приносот на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд;
- д) информирање за инвестиционото портфолио на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд;

ѓ) информирање за индивидуални сметки, доброволни индивидуални сметки и професионални сметки;

е) зачленување и премин на членови од еден во друг задолжителен пензиски фонд;

ж) зачленување и премин на членови од еден во друг доброволен пензиски фонд;

з) склучување на договори за програмирани повлекувања, договори за еднократна исплата и договори за повеќекратни исплати и

с) други активности заради рекламирање и обезбедување информации поврзани со работењето на пензиското друштво и пензискиот фонд.

II. Начин и постапка за маркетинг на задолжителен и доброволен пензиски фонд

Член 3

Пензиското друштво има обврска да обезбедува точност и веродостојност на податоците и кога организирањето и подготвувањето на работите на маркетинг се извршени од трети лица.

Пензиското друштво може да врши работи на маркетинг на задолжителен и/или доброволен пензиски фонд во своите простории и во простории на неговите деловни соработници за маркетинг, на директен начин или преку соодветен вид на комуникација (телефон, факс, интернет). Просторијата треба да ги исполнува следните услови:

а) да има најмалку еден агент, кој може да биде вработен кај деловниот соработник;

б) да има одговорно лице за вршење работи на маркетинг на пензиското друштво, кое може да биде вработено во деловниот соработник;

в) доколку во просторијата на деловниот соработник за маркетинг има само еден агент кој е вработен во деловниот соработник, истото лице може да биде одговорно лице за вршење работи на маркетинг на пензиското друштво во таа просторија и

г) да обезбедува соодветен простор за вршење на работи на маркетинг на пензиското друштво.

Деловниот соработник за маркетинг од ставот (2) на овој член, кој може да биде банка или друштво за осигурување, за вршење на работите на маркетинг на задолжителен и/или доброволен пензиски фонд во своите простории склучува договор со пензиското друштво. Во договорот, меѓу другото, се наведуваат:

а) адресите на просториите на деловниот соработник за маркетинг кои пензиското друштво ги користи за вршење работи на маркетинг;

б) начинот и износот на плаќање и

в) начинот на контрола на деловниот соработник од страна на пензиското друштво.

Пензиското друштво е одговорно за вршењето работи на маркетинг на задолжителен и/или доброволен пензиски фонд во просториите во кои се вршат работи на маркетинг, од странана агентите ина деловните соработници за маркетинг.

Член 4

Пензиското друштво не може да дава вредносни оценки за друго пензиско друштво во своето рекламирање ниту да прави споредби со друго пензиско друш-

тво и задолжителен и/или доброволен пензиски фонд, освен во врска со минат принос од инвестиции, мината инвестициска политика и надоместоци наплатени од членовите на задолжителните и/или доброволните пензиски фондови.

При споредба на минат принос од инвестиции, пензиското друштво задолжително ги прикажува и надоместоците од член 98 став (1) точките а) и б) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и член 117 став (1) точките а) и б) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, наплатени од членовите на пензискиот фонд со кој управува, за истиот период за кој се однесува споредбата на приносот.

Во своето рекламирање, пензиските друштва не можат да користат изрази или слогани кои не можат да бидат потврдени, како што се: “најдобра услуга”, “најдобро друштво”, “најдобра поддршка” и други.

Член 5

Во рекламирањето, промоцијата или податоците за надоместоци, принос на задолжителен и/или доброволен пензиски фонд, членство во задолжителен и/или доброволен пензиски фонд и за други податоци во кои се користат статистички форми, пензиското друштво јасно го наведува изворот на информации. Единствен извор на податоците за надоместоци и принос на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд е Агенцијата.

Доколку во рекламирањето, промоцијата или информациите се користат графички прикази објавени од Агенцијата, пензиското друштво го прикажува целиот графички приказ, а не само избрани делови од приказот.

Пензиското друштво во своето рекламирање не треба да вклучи идни проекции за приносот на пензискиот фонд со кој управува, за надоместоците и за состојбата на сите видови индивидуални сметки, освен при правеење на пресметки за иден акумулиран износ од доброволна индивидуална сметка и професионална сметка. Пресметките за иден акумулиран износ се прават врз основа на следните елементи: износ и период на уплати, висина на приносот и висина на надоместоците. За висина на приносот се користат разумни претпоставки кои се усогласени со реално остварениот принос и приносот од инвестиционата стратегија, во најмалку три сценарија (разумно – базично, песимистичко и оптимистичко). За висина на надоместоците се користи висината на надоместоците кои тековно се наплатуваат. Користените претпоставки и добиените резултати пензиското друштво јасно ги наведува во изјавите и предвидувањата.

Член 6

Доколку било кој од податоците вклучени во рекламирањето се промени, пензиското друштво може да ги прикажува претходните податоци уште 15 дена од променатата материјалот за маркетинг во хартиена форма, односно пет дена од промената на материјалот за маркетинг во електронска форма. Ова особено се однесуваат на податоците за: принос и број на членови и пензионирани членови на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд, надоместоци и трансакциони провизии, простории за вршење работи на маркетинг и други податоци.

Член 7

Доколку пензиското друштво во своите реклами користи податоци или дел од податоци од статистички извештаи на Агенцијата, цитирањето на податоците или изводите од извештаите се врши во согласност со прописите за авторски и други сродни права.

Член 7-а

Материјалите за маркетинг пензиското друштво до Агенцијата може да ги достави по пошта, преку доставувач или по електронски пат. Известувањето за објавениот материјал за маркетинг, по електронски пат, треба да биде потпишано со електронски потпис.

III. Рекламирање и информирање за надоместоците и приносот на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд**Член 8**

Пензиското друштво, при објавување на информациите за надоместоци, треба да ги наведе одвоено следните информации: надоместокот од придонесите, месечниот надоместок од вредноста на нето средствата на пензиски фонд, надоместокот за премин, намалувањето на надоместокот за постојано членство и трансакционите провизии.

Податоците за надоместоците кои пензиското друштво ги објавува треба да одговараат на вредностите кои важат на датумот на кој е извршено објавувањето.

Пензиското друштво при информирање за зголемување на надоместоците го наведува датумот од кој настапува зголемувањето со давање ист простор на податоците за тековниот и зголемениот надоместок.

Член 9

Пензиското друштво, во своето рекламирање, го користи само приносот на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд кој е објавен од Агенцијата. Во рекламата се наведува и периодот за кој е пресметан приносот.

Член 10

Податоците кои објавува пензиското друштво за приносот на пензискиот фонд со кој управува треба да бидат еднакви со податоците за приносот за ист период кој е најблиску до датумот на извештајот објавен од Агенцијата. При објавувањето, пензиското друштво го наведува изворот на информациите од Агенцијата.

Секоја објава на надоместокот и/или приносот задолжително ја содржи следната завршна реченица:

а) за задолжителен пензиски фонд: „Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд”.

б) за доброволен пензиски фонд: „Приносот на Вашата доброволна индивидуална сметка и/или професионална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот доброволен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со доброволниот пензиски фонд”.

При објавување на принос од инвестицијата задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд, пензиското друштво задолжително ги прикажува и надоместоците од член 98 став (1) точките а) и б) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и член 117 став (1) точките а) и б) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, наплатени од членовите на тој пензиски фонд, за истиот период за кој е извршено објавувањето.

IV. Извештаи до членовите и пензионираните членови на задолжителен и/или доброволен пензиски фонд**Член 11**

Пензиското друштво доставува до членовите и пензионираните членови на пензиски фонд со кој управува податоци за надоместоците кои тоа ги наплатува и за приносот на пензискиот фонд со кој управува, заедно со податоците од член 95 став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и член 114 став (3) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.

Податоците од став 1 на овој член треба да бидат доставени до 31 јануари наредната година, до сите кои биле членови и пензионирани членови на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд во текот на извештајниот период.

Член 12

Податоците за надоместоците од член 11 став 1 на овој правилник треба да бидат за период од последниот извештај до последниот датум на проценка, со состојба на 31 декември од тековната година.

По исклучок од став 1 на овој член, за првата година во која придонесите се платени, податоците се однесуваат на периодот од првиот датум на проценка до последниот датум на проценка заклучно со 31 декември од тековната година.

Податоците за приносот од член 11 став 1 на овој правилник, треба да бидат еднакви со податоците за приносот објавени од Агенцијата, со состојба на 31 декември од тековната година.

Член 13

Пензиското друштво податоците од член 95 став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување ги доставуваат до секој член и пензиониран член на задолжителниот пензиски фонд и податоците од член 114 став (3) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување до секој член и пензиониран член на доброволниот пензиски фонд, до 31 јануари наредната година со состојба на 31 декември од тековната година, во плик со зелена боја во нијанса CMYK (43, 0, 93, 0) или RGB (158, 204, 72), во следната форма:

ИЗДАВАЧ	НАЗИВ	Вредност во денари	% од вкупните средства
ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
име на издавачот	вид на обврзница		
име на издавачот	вид на обврзница		
останати			
Вкупно домашни државни обврзници			
ОБВРЗНИЦИ ИЗДАДЕНИ ОД ЕДИНИЦИ НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА			
име на издавачот	вид на обврзница;		
име на издавачот	вид на обврзница;		
останати			
Вкупно обврзници издадени од единици на локална самоуправа на Република Македонија			
КОРПОРАТИВНИ ОБВРЗНИЦИ			
име на издавачот	вид на обврзница;		
име на издавачот	вид на обврзница;		
останати			
Вкупно корпоративни обврзници			
КРАТКОРОЧНИ ЗАПИСИ			
ДРЖАВНИ ЗАПИСИ			
име на издавачот	вид на запис		
име на издавачот	вид на запис		
останати			
Вкупно државни записи			
ЗАПИСИ ИЗДАДЕНИ ОД ЕДИНИЦИ НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
име на издавачот	вид на запис		
име на издавачот	вид на запис		
останати			
Вкупно записи издадени од единици на локална самоуправа на Република Македонија			

КОМЕРЦИЈАЛНИ ЗАПИСИ			
име на издавачот	вид на запис		
име на издавачот	вид на запис		
останати			
Вкупно комерцијални записи			
ДЕПОЗИТИ			
име на банката			
име на банката			
останати			
Вкупно депозити во домашни банки			
АКЦИИ			
име на издавач	обични акции		
име на издавач	обични акции		
останати			
Вкупно домашни акции			
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
име на друштво за управување со инвестицискиот фонд	инвестициски фонд		
име на друштво за управување со инвестицискиот фонд	инвестициски фонд		
останати			
Вкупно акции и удели на инвестициски фондови			
ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ			
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
име на издавачот	вид на обврзница		
име на издавачот	вид на обврзница		
останати			

Вкупно државни обврзници			
ОБВРЗНИЦИ ИЗДАДЕНИ ОД ЕДИНИЦИ НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА *			
име на издавачот	вид на обврзница		
име на издавачот	вид на обврзница		
останати			
Вкупно обврзници издадени од единици на локална самоуправа			
КОРПОРАТИВНИ ОБВРЗНИЦИ			
име на издавачот	вид на обврзница		
име на издавачот	вид на обврзница		
останати			
Вкупно корпоративни обврзници			
ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ЕВРОПСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА И СВЕТСКА БАНКА *			
име на издавачот	вид на должнички хартии од вредност		
име на издавачот	вид на должнички хартии од вредност		
останати			
Вкупно должнички хартии од вредност издадени од Европска централна банка, Европска инвестициона банка и Светска банка			
КРАТКОРОЧНИ ЗАПИСИ			
ДРЖАВНИ ЗАПИСИ			
име на издавачот	вид на запис		
име на издавачот	вид на запис		
останати			
Вкупно државни записи			
ЗАПИСИ ИЗДАДЕНИ ОД ЕДИНИЦИ НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА *			
име на издавачот	вид на запис		
име на издавачот	вид на запис		
останати			
Вкупно записи издадени од единици на локална самоуправа			

КОМЕРЦИЈАЛНИ ЗАПИСИ			
име на издавачот	вид на запис		
име на издавачот	вид на запис		
останати			
Вкупно комерцијални записи			
АКЦИИ			
име на издавач	обични акции		
име на издавач	обични акции		
останати			
Вкупно акции			
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
име на друштво за управување со инвестицискиот фонд	инвестициски фонд		
име на друштво за управување со инвестицискиот фонд	инвестициски фонд		
останати			
Вкупно акции и удели на инвестициски фондови			
ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ			
Побарувања			
Парични средства			
ВКУПНО СРЕДСТВА			

* Овие податоци се прикажуваат само за доброволен пензиски фонд

Во секоја точка од табелата се наведуваат вложувањата во секој конкретен издавач. Доколку вложувањата се помали од 1% од средствата на пензискиот фонд, тие сеприпираат во аLINEATA "останати" за соодветниот вид на издавач.

При доставување на податоците во формата од став 1 на овој член пензиското друштво ги наведува само инструментите во кои се инвестирани средствата на задолжителниот или доброволниот пензиски фонд. Пензиското друштво доставува и графички прикази (пити) за структуратата на портфолиото по група на инструменти и по држава. Исто така, пензиското друштво доставува графички приказ на сметководствената единица за период од седум години. Податоците во табелата се најмалку со големина на фонт 10.

Пензиското друштво објавува на својата веб страна детални податоци од член 95 став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и детални податоци од член 114 став (3) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување кои покрај податоците од став 1 на овој член вклучуваат најмалку податоци за инструментите по рочност, процент на каматна стапка и датум на достасување поединечно за секој инструмент во зависност од видот на инструментот.

Член 14

Пензиското друштво, до 31 јануари наредната година, доставува до секој член и пензиониран член на пензискиот фонд со кој управува, извештај согласно член 95 став (1) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и согласно член 114 став (1) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување за период од последниот извештај до последниот датум на проценка заклучно со 31 декември тековната година. Формата на извештаите е дадена на Образец бр.1, Образец бр.2 и Образец бр.3, кои се составен дел на овој правилник. Податоците во табелите од Образец1, Образец бр.2 и Образец бр.3 од овој правилник, се со големина на фонт 10. Пензиското друштво извештаите ги доставува во плик со зелена боја во нијанса CMYK (43, 0, 93, 0) или RGB (158, 204, 72), а за текстот и позадината на обрасците може да користи различни бои.

По исклучок од став 1 на овој член, за првата година во која придонесите се платени, извештајот се однесува на периодот од првиот датум на проценка до последниот датум на проценка заклучно со 31 декември тековната година.

Пензиското друштво ги доставува податоците од член 95 став (1) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и член 114 став 1 и став 5 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување до сите лица кои биле членови и пензионирани членови на пензискиот фонд со кој управува во текот на тој извештаен период.

По барање на членот, пензиското друштво му обезбедува електронски пристап до детален извештај согласно член 95 став (1) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и согласно член 114 став (1) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување. Формата на извештаите е дадена на Образец бр.4, Образец бр.5 и Образец бр.6, од овој правилник.

Член 15

Кога член или пензиониран член преминува од постојан во иден задолжителен пензиски фонд, или од постојан во иден доброволен пензиски фонд, по барање на членот или пензионираниот член, пензиското друштво кое управува со идниот пензиски фонд му доставува на членот или пензионираниот член извештај за целокупното негово членство, вклучувајќи го и членувањето во постојниот задолжителен или доброволен пензиски фонд.

V. Огласна табла

Член 16

Во сите простории, на пензиското друштво или неговиот деловен соработник за маркетинг, наменети за примање на странки треба да има најмалку една огласна табла, поставена на видливо место, со кратки информации за главните податоци што се однесуваат на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонди на пензиското друштво.

Член 17

На огласната табла прво се наведува името на пензиското друштво и задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд со кој управува пензиското друштво, по што се наведуваат следните податоци:

а) структура на надоместоци од задолжителен пензиски фонд

	Тековни	Идни (датум на примена)
1. % од придонеси	_____ %	_____ %
2. месечен % од вредноста на нето средствата	_____ %	_____ %
3. надоместок за премин	_____ %	_____ %

Број на денови	Износ на надоместок за премин
број на денови ≤ 720	
број на денови > 720	не се наплаќа надоместок за премин

б) намалување на надоместокот за постојано членство како процент од придонесите во задолжителниот пензиски фонд

Број на денови	Процент на намалување
$0 < \text{број на денови} \leq 360$	a %
$360 < \text{број на денови} \leq 720$	b %
$720 < \text{број на денови} \leq 1080$	c %
$1080 < \text{број на денови} \leq 1440$	d %
$1440 < \text{број на денови} \leq 1800$	e %
$1800 < \text{број на денови} \leq 2160$	f %
број на денови > 2160	g %

в) податоци за приносот на задолжителниот пензиски фонд

Приносот на задолжителниот пензиски фонд за последните 84, 78, 72, 66, 60, 54, 48, 42, 36, 30, 24, 18 или 12 месеци (во зависност од бројот на месеци на работење на задолжителниот пензиски фонд) објавен од Агенцијата заклучно со 31 декември.

г) структура на надоместоци од доброволен пензиски фонд

	Тековни	Идни (датум на примена)
1. % од придонеси	_____ %	_____ %
2. месечен % од вредноста на нето средствата	_____ %	_____ %
3. надоместок за премин	_____ %	_____ %

Број на денови	Износ на надоместок за премин
број на денови ≤ 360	
број на денови > 360	не се наплаќа надоместок за премин

д) намалување на надоместокот за постојано членство како процент од средствата на доброволниот пензиски фонд

ѓ) податоци за приносот на доброволниот пензиски фонд

Приносот на доброволниот пензиски фонд за последните 84, 78, 72, 66, 60, 54, 48, 42, 36, 30, 24, 18 или 12 месеци (во зависност од бројот на месеци на работење на доброволниот пензиски фонд) објавен од Агенцијата заклучно со 31 декември.

Податоците од став 1 на овој член се ажурираат во рок од пет дена од настанатата промена.

Друштвата за управување со задолжителни пензиски фондови ги објавуваат податоците од став 1 точка а), б) и в) на овој член. Друштвата за управување со доброволни пензиски фондови ги објавуваат податоците од став 1 точка г), д) и ѓ) на овој член. Друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ги објавуваат податоците од став 1 точка а), б), в), г), д) и ѓ) на овој член и

е) Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е МАПАС www.mapas.mk тел. 023224229.

Член 18

Во сите простории, на пензиското друштво или негов деловен соработник за маркетинг, наменети за примање на странки треба да има:

а) ажурирана листа со имиња, презимиња, адреси и телефонски броеви на одговорното лице на просторијата и одговорни лица на пензиското друштво, истакната на видно место;

б) примерок од ревидирани финансиски извештаи на пензиското друштво и задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд, заклучно со 31 декември претходната година, кои се објавуваат во согласност со закон и подзаконски акти и

в) примерок од статутот и информативниот проспект на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд.

Пензиското друштво во своето седиште, на видно местотреба да има ажурирана листа на имиња, презимиња, адреси и телефонски броеви на одговорните лица на сите простории за вршење работи на маркетинг и ажурирана листа на агенти по градови. Листата на агенти по градови пензиското друштво ја објавува и на својата веб страна.

VI. Информативен проспект

Член 19

Информативниот проспект не може да содржи било каков вид на рекламирање и на негоможе да биде отпечатен само називот на пензиското друштво кое го објавило, пензискиот фонд со кој управува, логото и слоганот на пензиското друштво.

Содржината на информативниот проспект треба да се изготвува на директен, едноставен, лесно разбирлив начин и на начин корисен за донесување на одлуки за склучување на договор за членство во задолжителен и/или доброволен пензиски фонд и договор за исплата на средства од задолжителен или доброволен пензиски фонд.

Член 20

Друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови изготвува одделни информативни проспекти за задолжителниот и доброволниот пензиски фонд со кои управува.

Член 21

Сите информации во врска со инвестирањето на средствата на задолжителниот пензиски или доброволниот пензиски фонд, вклучени во информативните проспекти на пензиските фондови, се засноваат на последниот датум на проценка на средствата на задолжителниот или доброволниот пензиски фонд.

VII. Завршни одредби

Член 22

Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапка за маркетинг на пензиски фондови објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 26/2011 и 124/2012.

Член 23

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1290/13
14 октомври 2013 година
Скопје

Претседател
на Совет на експерти,
д-р Булент Дервиши, с.р.

Лого на друштво

Образец 1

Податоци за член/пензиониран чен
Име и презиме
Број на договор
Датум на стекнување на
членство/пензионирање

**Извештај за пензиска заштеда
на индивидуална сметка**

Заклучно со 31.12.__(гггг)____ год.
на Вашата индивидуална сметка
во (назив на пензискиот фонд) имате:


денари

сметководствени единици

Трансакции во (гггг) година

Датум на уплата / исплата	Опис	Износ

Графички приказна состојба на
сметка со износ на 31.12.(гггг-1) год.и на
31.12 (гггг) год.



Опис на уплати/исплати

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

ПАРИТЕ НА ВАШАТА СМЕТКА СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПЕНЗИЈА ОД ВТОР СТОЛБ –
ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

За повеќе информации обратете се во пензиското друштво (контакт информации)

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е МАПАС
www.mapas.mk тел. 023224229

Во текот на _____ година пензиското друштво наплати надоместок од придонеси во износ од _____ ден
и надоместок за управување на средства кој се наплатува од вкупните средства на фондот во износ од
_____% за _____ година.

Вашиите средства се инвестираат согласно закон и остварениот принос од инвестициите се додава на Вашата сметка.

Детален преглед на инвестициите е даден во Извештај за инвестиционо портфолио.

Поимник (содржи опис најмалку на поимите: задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, придонес, принос и сметководствена единица)

Простор за друштво

Образец 2

Лого на друштво

Податоци за член /пензиониран чен
Име и презиме
Број на договор
Датум на стекнување на
членство/пензионирање

Извештај за пензиска заштеда на доброволна индивидуална сметка

Заклучно со 31.12. (ГГГГ) _____ год.

на Вашата доброволна индивидуална сметка

во (назив на пензискиот фонд) имате:

денари

сметководствени единици

Трансакции во (гггг) година

[illegible]

Графички приказна состојба на
сметка со износ на 31.12.(гггг-1) год.и
на 31.12 (гггг) год.

ИЗНОС за
31.12 (гггг)

износ за
31.12 (гггг-1)

31.12.(ГГГГ-1)

31.12.(ГГГГ)

Опис на уплати/исплати	
------------------------	--

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

**ПАРИТЕ НА ВАШАТА СМЕТКА СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОК ОД ТРЕТ
СТОЛБ – ДОБРОВОЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

За повеќе информации обратете се во пензиското друштво (контакт информации)

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е МАПАС
www.mapas.mk тел. 023224229

Во текот на _____ година пензиското друштво наплати надоместок од придонеси во износ од _____ ден
и надоместок за управување на средства кој се наплатува од вкупните средства на фондот во износ од
_____ % за _____ година.

Вашите средства се инвестираат согласно закон и остварениот принос од инвестициите се додава на Вашата сметка.

Детален преглед на инвестициите е даден во Извештај за инвестиционо портфолио.

Поимник (содржи опис најмалку на поимите: доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, придонес, принос и сметководствена единица)

Простор за друштво

Образец 3

Лого на друштво

Податоци за член /пензиониран чен
Име и презиме
Број на договор
Датум на стекнување на
членство/пензионирање

Извештај за пензиска заштеда
на професионална сметка

Заклучно со 31.12. (гггг) _____ год.
на Вашата професионална сметка
во (назив на пензискиот фонд) имате:


денари

сметководствени единици

Трансакции во (гггг) година

Датум на уплата / исплата	Опис	Износ

Графички приказ на состојба на
сметка со износ на 31.12.(гггг-1) год.и
на 31.12 (гггг) год.



Опис на уплати/исплати

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

**ПАРИТЕ НА ВАШАТА СМЕТКА СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОК ОД ТРЕТ
СТОЛБ – ДОБРОВОЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

За повеќе информации обратете се во пензиското друштво (контакт информации)

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е МАПАС
www.mapas.mk тел. 023224229

Во текот на _____ година пензиското друштво наплати надоместок од придонеси во износ од _____ ден
и надоместок за управување на средства кој се наплатува од вкупните средства на фондот во износ од
_____% за _____ година.

Вашите средства се инвестираат согласно закон и остварениот принос од инвестициите се додава на Вашата сметка.

Детален преглед на инвестициите е даден во Извештај за инвестиционо портфолио.

Поимник (содржи опис најмалку на поимите: доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, придонес, принос и сметководствена единица)

Простор за друштво

Лого на друштво

Образец бр. 4

Име и презиме: _____

Датум на раѓање _____

Број на договор: _____

Датум на стекнување на членство: _____

Детален извештај за пензиска заштеда на индивидуална сметка

БР. _____

за период _____ - _____

Состојба на ден: _____

Вкупен износ (МКД) _____

Број на сметководствени единици: _____

Вредност на сметководствената единица (МКД): _____

Дата на трансакција (1)	Опис на трансакцијата (2)	Износ на трансакцијата (3)	Пресметан надоместок од x % (4)	Нето прилив на индивидуална сметка (5)		Вредност на сметководствената единица (6)	Салдо индивидуалната сметка (7)	
				Денари (5a)=(3)- (4)	Број на сметководствени единици (5b)=(5a)/(6)		Број на сметководствени единици (7a)	Денари (7b)=(6)*(7a)

Појаснување на прегледот:

(3) Износ на средства кои се уплаќаат во фондот или исплаќаат од фондот

(4) Износ на наплатен надоместок од придонеси се добива како производ од процентот на надоместок од придонеси x% и износот на уплатен придонес (3).

(5) Нето прилив на средства во пензискиот фонд:

(5a) Изразен во денари се добива како разлика меѓу уплатен придонес за втор столб (3) и наплатен надоместок од придонесот (4)

(5b) Изразен во сметководствени единици се добива кога приливот на средства во пензискиот фонд изразен во денари (5a) ќе се подели со вредноста на сметководствената единица (6)

(6) Вредност на сметководствената единица претставува пропорционален дел од вкупните нето средства на пензискиот фонд

(7) Салдо на индивидуалната сметка:

(7a) Изразено во сметководствени единици се добива како збир на бројот на сметководствени единици на салдото од претходна состојба и бројот на единици од новиот прилив

(7b) Изразено во денари се добива како производ од салдото на индивидуалната сметка изразено во сметководствени единици (7a) и вредноста на сметководствената единица (6)

Опис на трансакцијата:

Контакт информации

Лого на друштво

Образец бр. 5

Име и презиме: _____

Датум на раѓање: _____

Број на договор: _____

Датум на стекнување на членство: _____

**Детален извештај за пензиска заштеда на
доброволна индивидуална сметка**

БР. _____

за период _____ - _____

Состојба на ден: _____

Вкупен износ (МКД) _____

Број на сметководствени единици: _____

Вредност на сметководствената единица (МКД): _____

Дата на трансакција (1)	Опис на трансакцијата (2)	Износ на трансакцијата (3)	Пресметан надоместок од х % (4)	Нето прилив на доброволна индивидуална сметка (5)		Вредност на сметководствената единица (6)	Салдо доброволна индивидуална сметка (7)	
				Денари (5a)=(3)- (4)	Број на сметководствени единици (5b)=(5a)/(6)		Број на сметководствени единици (7a)	Денари (7b)=(6)*(7a)

Појаснување на прегледот:

(3) Износ на средства кои се уплаќаат во пензискиот фонд или исплаќаат од пензискиот фонд

(4) Износ на наплатен надоместок од придонеси се добива како производ од процентот на надоместок од придонеси х% и износот на уплатен придонес (3).

(5) Нето прилив на средства во пензискиот фонд:

(5a) Изразен во денари се добива како разлика меѓу уплатен придонес за трет столб (3) и наплатен надоместок од придонесот (4)

(5b) Изразен во сметководствени единици се добива кога приливот на средства во пензискиот фонд изразен во денари

(5a) ќе се подели со вредноста на сметководствената единица (6)

(6) Вредност на сметководствената единица претставува пропорционален дел од вкупните нето средства на пензискиот фонд

(7) Салдо на доброволната индивидуална сметка:

(7a) Изразено во сметководствени единици се добива како збир на бројот на сметководствени единици на салдото од претходна состојба и бројот на единици од новиот прилив

(7b) Изразено во денари се добива како производ од салдото на доброволната индивидуална сметка изразено во сметководствени единици (7a) и вредноста на сметководствената единица (6)

Опис на трансакцијата:

Контакт информации

Лого на друштво

Образец бр. 6

Име и презиме: _____

Датум на раѓање _____

Датум на стекнување на членство: _____

Детален извештај за пензиска заштеда на
на професионална сметка

БР. _____

за период _____ - _____

Состојба на ден: _____

Вкупен износ (МКД)

Број на сметководствени единици: _____

Вредност на сметководствената единица (МКД): _____

Дата на транзакција (1)	Опис на транзакцијата (2)	Износ на транзакцијата (3)	Пресметан надоместок од x % (4)	Нето прилив на професионална сметка (5)		Вредност на сметководствената единица (6)	Салдо професионална сметка (7)	
				Денари (5a)=(3)- (4)	Број на сметководствени единици (5b)=(5a)/(6)		Број на сметководствени единици (7a)	Денари (7b)=(6)*(7a)

Појаснување на прегледот:

(3) Износ на средства кои се уплаќаат во пензискиот фонд или исплаќаат од пензискиот фонд

(4) Износ на наплатен надоместок од придонеси се добива како производ од процентот на надоместок од придонеси x% и износот на уплатен придонес (3).

(5) Нето прилив на средства во пензискиот фонд:

(5a) Изразен во денари се добива како разлика меѓу уплатен придонес за трет столб (3) и наплатен надоместок од придонесот (4)

(5b) Изразен во сметководствени единици се добива кога приливот на средства во пензискиот фонд изразен во денари (5a) ќе се подели со вредноста на сметководствената единица (6)

(6) Вредност на сметководствената единица претставува пропорционален дел од вкупните него средства на пензискиот фонд

(7) Салдо на професионална сметка:

(7a) Изразено во сметководствени единици се добива како збир на бројот на сметководствени единици на салдото од претходна состојба и бројот на единици од новиот прилив

(7b) Изразено во денари се добива како производ од салдото на професионална сметка изразено во сметководствени единици (7a) и вредноста на сметководствената единица (6)

Опис на транзакцијата:

Контакт информации

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3461.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 и член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11, 79/13), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за промет и услуги ШИРИНАТА ДОО Скопје, до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 16.10.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за промет и услуги ШИРИНАТА ДОО Скопје, со седиште на ул. „Антон Попов“ бр. 132 А, Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала „Ширината Солар“.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотоволтаична централа лоцирана на КП бр. 5836/2, КО Берово, Општина Берово.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-188/13

16 октомври 2013 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштво за промет и услуги ШИРИНАТА ДОО
Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 132 А, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ – 144.01.1/13

4. Број на деловниот субјект – 6839061

5. Единствен даночен број – 4043013512626

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „Ширината Солар“ на КП бр. 5836/2 во КО Берово, Општина Берово.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за промет и услуги ШИРИНАТА ДОО Скопје, до Регулаторната комисија за енергетика на РМ, со седиште на ул. „Антон Попов“ бр. 132 А, Скопје, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

3) превземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и

испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по ба

рање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2. Податоци за фотоволтаична централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

1. име на фотоволтаичен систем – „Ширината Солар“ со планирана моќност од 952,12 kW;

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25 000 од Агенција за Катастар;

3. локација на фотоволтаичниот систем на дистрибутивната мрежа – приклучок на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, Општина Берово;

4. општи податоци:

- година на почеток на градба - 2013 година,
- година на завршеток на градба - 2013 година,
- година на почеток на работа – 2013 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем - 25 години.

5. податоци за опрема:

- број на фотоволтаични модули – 3662 x 260 W,
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – ReneSola Virtus JC260M – 24/Bbv;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Максимална моќност на модул: 260 Wp,
- Максимален напон на модул: 30.04 V,
- Максимална струја на модул: 8.56 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 952,12 kW.

6. тип, производител и номинални податоци на инвертор – Sunny Tripower STP 17000TL;

- Номинални податоци на инвертор:
- Максимална моќност на инвертор: DC 17410 W при $\cos \phi = 1$ / AC 17000 W,

7. просечно сончево зрачење на таа локација – 1.500 kWh/m²;

8. очекувано просечно производство на електрична енергија – 1.237.756 kWh – годишно.

3462.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштво за производство, трговија и услуги ФЈУЧР ЕНЕРЦИ увоз – извоз ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 16.10.2013 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштво за производство, трговија и услуги ФЈУЧР ЕНЕРГИИ увоз – извоз ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Народен Фронт“ бр. 27/2-3, Скопје, се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-192/13

16 октомври 2013 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.**Прилог 1****Л И Ц Е Н Ц А****ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**

Друштво за производство, трговија и услуги ФЈУЧР ЕНЕРГИИ увоз – извоз ДООЕЛ Скопје, ул. „Народен Фронт бр. 27/2-3, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:

16.10.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата:

16.10.2023 година

5. Евидентен број на издадената лиценца:

ЕЕ - 143.10.1/13

6. Број на деловниот субјект - 6879845**7. Единствен даночен број - 30120130037824****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен

и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

11. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија за своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;
- работи во согласност со правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на

снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;

- ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електричната енергија кога е во својство на снабдувач на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно превземените обврски за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на електрична енергија како и соодветните договори за прекугранични трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енергија во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;

- испорачаните количини на електрична енергија да се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци;

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија;

- како и други промени во работењето согласно правилникот.

15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
(се доставува на квартално и годишно ниво)

Корисник	Испорачани количини во текот на квартал: I, II, III, IV				Испорачани количини од почетокот на годината (квартално и сумарно)			
	Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)		Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)	
	месечно	квартално	месечно	квартално	квартално	годишно	квартално	годишно
Снабдувачи								
Самостојни потрошувачи								
Електро- преносен систем оператор								
Електро- дистрибутивен систем оператор								
Извоз и други трговци								
Транзит на ЕЕ								

3463.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/11 и 79/2013), член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати (“Службен весник на РМ” бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 21.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 39,838
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 41,195
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 43,299
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 42,730
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 33,061

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 78,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 80,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 70,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 59,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 40,535

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	78,00	77,50	77,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	79,50	79,00	78,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	70,00	69,50	69,00
ЕЛ -1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	58,50	58,00	57,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 22,018
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,932
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,417
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 22.10.2013 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02 – 1773/1
21 октомври 2013
Скопје

Претседател
Димитар Петров, с.р.

3464.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12 и 145/12), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец септември 2013 година, во однос на месец август 2013 година, е повисока за 0,2%.

2. Правото на пораст на платите за месец септември 2013 година, во однос на месец август 2013 година, за работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија изнесува 0,10%.

Министер,
Диме Спасов, с.р.




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013143